

МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА
Адреса: Кукушка 4а, 1000 Скопје
Р. Северна Македонија
Email: info@mkm.mk
Web: www.milieukontakt.mk

Датум: 26.10.2020

Проект: Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и спроведување на екосистемски практики

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (БПП)

Набавка на
хортикултурно уредување на пешачката патека на кејот на Дојранско Езеро
БПП/002/2020

Почитувани,

Милиеуконтант Македонија, во рамки на проектот “Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и спроведување на екосистемски практики”, има потреба од набавка на **хортикултурно уредување на пешачката патека на кејот на Дојранското Езеро**.

За таа цел, Ве покануваме да доставите понуда за работите наведени подолу во ова Барање за прибирање на понуди (БПП). За да одговорите на ова БПП потребно е да ги следите упатствата содржани во овој документ.

Со доставувањето на понудата вашата фирма ги прифаќа условите содржани подолу. Внимателно прочитајте ја приложената документација. Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот најдоцна до **04 Ноември (Среда), 2020 год. во 17.00 часот** на следната e-mail адреса: info@mkm.mk. Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата.

Договорот ќе му биде доделен на понудувачот што ќе достави најквалитетна и економски најповолна понуда. Ако имате дополнителни прашања, ве молиме испратете ги по електронска пошта info@mkmk.mk или на petra@mkm.mk најдоцна до 02 Ноември (Среда), 2020 год.

Со почит,
Милиеуконтант Македонија

Општи информации

Нарачател на работите

Нарачател е Милиеуконтант Македонија, со адреса на Кукушка бр. 4А, Скопје, телефон за контакт 02 2460 876, електронска пошта: info@mk.mk, интернет адреса: www.mkm.mk. Лице за контакт е Др. Петра Поп Ристова со електронска пошта petra@mkm.mk.

Предмет на договорот е набавка на работи за **хортикултурно уредување на пешачката патека на кејот на Дојранското Езеро**. Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерската документација.

Предметот на договорот не е делив. Не е дозволено доставување на делумни понуди. Понудувачот треба да даде понуда за сите позиции од техничката спецификација. Милиеуконтант Македонија ќе ја додели набавката на Еден понудувач. Понудувачот во својата понуда може да вклучи и подизведувач.

Извор на средства

Средствата за реализирање на оваа набавка се обезбедени од Партнерскиот фонд за заштита на критичните екосистеми (ЦЕПФ), во рамките на проектот “Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и спроведување на екосистемски практики”. Партнерскиот фонд за заштита на критичните екосистеми е заедничка иницијатива на Француската агенција за развој, Меѓународното здружение за конзервација на природата, Европската Унија, Глобалниот еколошки фонд, Владата на Јапонија и Светската Банка. Основната цел е обезбедување на учеството на граѓанските заедници во конзервацијата на биодиверзитетот.

Право на учество

Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот ги исполнува бараните критериуми, тој нема обврска да доставува документација за утврдување на способност од подизведувачите.

Критериуми за доделување на договорот

Пресуден критериум за доделување на договорот е **квалитетна понуда и најниска цена**. Во предвид ќе бидат земени техничките критериуми и рокот на изведба.

Ќе биде избрана понуда која ги исполнува барањата од техничката спецификација, критериумите за оценување и нуди најниска цена.

Критериуми за доделување на договорот	Бодови
Карактеристики и квалитет на саден материјал	40
Цена	50
Рок	10
Вкупно	100

Доставените понуди ќе се разгледуваат врз основа на комплетноста и усогласеноста на понудата со минималните технички спецификации.

Цената и роковите ќе бидат разгледани од аспект на разумност и реалистичност. Нереално високи или нереално ниски цени и кратки/долги рокови можат да послужат како основа за исклучување на понудата.

Договорот ќе биде потпишан со најповолниот понудувач согласно дефинираните критериуми. Договорот ќе биде во времетраење од 20 дена, со можност за негово продолжување, во зависност од текот и динамиката на изведување на работите. Договорот е за хортикутурно уредување на пешачката патека на кејот на Дојранско езеро.

Оценка на понудите

Односот на цената со другите фактори е следен: 40% карактеристики на саден материјал, 50% цена и 10% рок на изведба.

Договорот ќе му биде доделен на понудувачот кој ќе понуди најквалитетна и економски најповолна понуда, земајќи ги предвид искуството, квалитетот и цената. Предвид ќе бидат земени следниве фактори:

1. Карактеристики и квалитет на саден материјал
2. Цена по ставки (со посебно изразен ДДВ)
3. Рок за изведување на работите

Спречување на судир на интереси

За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за јавни набавки соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

Носителот на набавката не смее, при извршување на договорот, да ангажира лица кои биле вклучени во евалуација на понудите поднесени во оваа постапка. Во тој случај договорот се смета за ништовен.

Што треба да содржи понудата

Понудата треба да содржи:

1. Број на барањето за понуди,

2. Назив, адреса, телефонски број и електронска пошта на понудувачот,
3. Документ за регистрирана дејност - ДРД образец,
4. Изјава дека пред отпочнување на извршување на услугата ќе достави Уверение за квалитет на саден материјал и Потврда од Фитосанитарна Управа,
5. Цена по ставки,
6. Рокови за изведба,
7. Пополнет образец за поднесување на понуда на добавувачот.

Поднесување на понудите

Понудувачите треба да ги достават понудите по електронски пат до Милиеуконтант Македонија во предвидениот рок. Понудите со назнака – “Хортикултурно уредување на патека на кејот на Дојранско Езеро” треба да се поднесат до **04 Ноември (Среда) 2020 год, до 17:00 часот**, на е-поштата info@mkm.mk

Понудите што ќе пристигнат по предвидениот краен рок за доставување на понуди нема да бидат земени предвид. Не се дозволени никакви дополнителни измени на понудата освен корекција на очигледни пресметковни/аритметички грешки. Понудувачите можат да ги повлечат понудите во кое било време пред истекот на рокот за поднесување.

Понудите ќе бидат отворени и разгледани без присуство на понудувачите. Милиеуконтант Македонија го задржува правото да отфрли една, повеќе или сите понуди доколку смета дека тоа е во интерес на организацијата. Не треба да значи дека ќе биде избрана понудата со најниска цена.

Услови за извршување на плаќањето

Плаќањето ќе биде извршено 100% по целосна изведба на работите и по доставена и одобрена фактура.

Важни датуми

Датум на објава на барањето: 26 Октомври (Понеделник), 2020 год.

Рок за доставување на понудите: 04 Ноември (Среда), 2020 год.

Очекуван датум за потпишување на договорот: 10 Ноември (Вторник), 2020 год.

Времетраење на договорот: 20 дена, со можност за продолжување.

Локација, опис на проектот и проектната задача

Име на проектот:	„Подобрување на биодиверзитетот на Дојранското Езеро преку соработка со сите општествени чинители и спроведување на екосистемски практики“
Имплементирачка организација:	Здружение за одржлив развој Милиеуконтат Македонија
Времетраење на работите:	10.11.2020 - 30.11.2020
Назив на Договорот	Хортикултурно уредување на пешачката патека на кејот на Дојранско Езеро
Локација на активности	Стар Дојран, Општина Дојран
Опис на работите:	Набавка на садници од <i>Platanus orientalis</i> и тревна мешавина за подигање на тревник на јавна површина. Доставка на садниците на местото каде ќе бидат садени, односно во КО Сретеново, Општина Дојран.
Времетраење на Договорот:	20 дена од потпишување на Договорот, со можност за негово продолжување во зависност од динамиката на одвивање на работите

Технички спецификации на бараните работи

1. Садниците од *Platanus orientalis* (чинар) треба да ги имаат следните карактеристики:

- Висина на садниците 3m+

- Дијаметар на стеблото 10 - 20cm

2. Тревно семе (тревна мешавина) за подигање на тревник на јавна површина, со сушоотпорни карактеристики. Поголем процент на *Festuca sp.* во тревната мешавина.

Садниците кои ќе бидат користени за засадување треба да ја поседуваат следната пропратна документација, која ќе биде приложена накнадно, односно пред изведување на услугата: 1) Уверение за квалитет на саден материјал, и 2) Потврда од Фитосанитарна Управа. Оваа документација ќе треба да биде приложена само во случај апликацијата да биде успешна.

Бр.	Опис на работи	Ед. мерка	Количина	Ед. цена без ДДВ	Вк. цена без ДДВ	ДДВ
1	Засадување со садници од <i>Platanus orientalis</i> , со висина 3m+ и дијаметар на стеблото 10 - 20cm	парче	13			
2	Тревно семе, (тревна мешавина) за подигање на тревник на јавна површина, со сушоотпорни карактеристики. Поголем процент на <i>Festuca sp.</i> во тревна мешавина.	kg	55			
3	Транспорт на саден материјал до Стар Дојран	km	1			

* Нарачателот го задржува правото да изврши измени или дополнување на количините на садниците. Предвидените количини наведени во техничката спецификација се ориентациони при што набавувачот го задржува правото да изврши намалување или зголемување на предвидените количини, во согласност со понудените цени, периодот на испорака и слично.

Образец за поднесување на понуда на добавувачот

(Овој формулар треба да биде поднесен со користење на службениот меморандум и лого на Добавувачот)

I. ОПШТ ДЕЛ

Име на понудувачот: _____

Контакт информации:

Адреса: _____

- Телефон: _____

- Факс: _____

- Е-пошта: _____

Лице за контакт: _____

Одговорно лице: _____

Даночен број: _____

Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за набавка согласно со цените и роковите на испорака дефинирани во Листата на цени и рокови на испорака.

Нашата понуда е составена од следниве делови:

- Пополнет образец на Понуда составена од ОПШТ ДЕЛ и ЛИСТА НА ЦЕНИ И РОКОВИ НА ИСПОРАКА.
- документ за докажување на способноста за вршење на професионална дејност - ДРД образец (за правни лица)
- Изјава дека пред отпочнување на извршување на услугата ќе достави 1) Уверение за квалитет на саден материјал и 2) Потврда од Фитосанитарна Управа.

Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во барањето за понуда/огласот.

II. ЛИСТА НА ЦЕНИ И РОКОВИ НА ИСПОРАКА

Бр.	Опис на работи	Ед. мерка	Количина	Ед. цена без ДДВ	Вк. цена без ДДВ	ДДВ
1	Засадување со садници од <i>Platanus orientalis</i> , со висина 3m+ и дијаметар на стеблото 10-20cm	парче	13			
2	Засадување со тревна семе, (тревна мешавина) за подигање на тревник на јавна површина, со сушоотпорни карактеристики. Поголем процент на <i>Festuca sp.</i> во тревна мешавина.	kg	55			
3	Транспорт на стебла до Стар Дојран	km	1			

Рокот за испорака на работите изнесува: _____

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ од __%,
изнесува:

_____ бројки]

(_____) [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

(_____) [со букви]

Ве молиме пополнете)

[Име на понудувачот]

[Име и потпис на овластеното лице на понудувачот]

[Позиција]

[Датум]